

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 2

Петок, 31 јануари 2020 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
6.		7.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за дел од Блок 15, за промена на граници помеѓу ГП 15.2, ГП 15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина Струмица	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за дел од Блок 15, за промена на граници помеѓу ГП 15.2, ГП 15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина Струмица	3

Совет на општина Струмица:

8.		13.	
Одлука за измена на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година	4	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2020 година ..	7
9.		14.	
Одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на Општина Струмица во 2020 година	4	Одлука за ажурирање на Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности	8
10.		15.	
Одлука за доделување на парична помош на Виктор Папучаров од Струмица	5	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.2125/3 и дел од КП 1016/1 КО Просениково	8
11.		16.	
Одлука за доделување на парична помош на Живанка Тенкова од с. Костурино	6	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.2573 КО Банско	9
12.		17.	
Одлука за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавните услуги и директорот на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2020 година	7	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.501 КО Просениково	10

- | | | | |
|--|----|---|----|
| 18. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица | 10 | 32. Заклучок за давање согласност на Одлукта за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Струмица-гас“ Струмица | 26 |
| 19. Решение за измена и дополнување на Решението за разрешување и именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата | 11 | 33. Заклучок за давање согласност на Ценовникот на ЈПЕД „Струмица-гас“ за приклучување на корисниците на дистрибутивната гасоводна мрежа во Општина Струмица за 2020 година..... | 26 |
| 20. Решение за именување на претставник на Општина Струмица во управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ Струмица | 12 | 34. Заклучок за давање согласност на Статутот на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица | 27 |
| 21. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ | 12 | 35. Заклучок за давање согласност на Статут на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица | 27 |
| 22. Решение за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП “Паркиралишта – Струмица” | 13 | 36. Заклучок за давање согласност на Статут на ООУ „Маршал Тито“ Струмица | 28 |
| 23. Решение за разрешување и именување на член во УО на ЈПКД „Комуналец“ Струмица | 13 | 37. Заклучок за давање согласност на Статут на ООУ „Сандо Масев“ Струмица | 28 |
| 24. Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2020 година | 14 | 38. Заклучок за давање согласност на Статут на ООУ „Даме Груев“ Куклиш | 29 |
| 25. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година | 21 | 39. Заклучок за давање согласност на Статут на ООУ „Маршал Тито“ Муртино | 29 |
| 26. Заклучок за давање согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2020 година | 22 | 40. Заклучок за давање согласност на Статут на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле | 30 |
| 27. Заклучок за усвојување на Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Струмица за периодот 01.07 -31.12. 2019 година | 23 | 41. Заклучок за давање согласност на Статут на ООУ „Герас Цунев“ Просениково | 30 |
| 28. Заклучок за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на ТППЕ Струмица за 2019 година | 24 | 42. Заклучок за давање согласност на Статут на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса | 31 |
| 29. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2019 година | 24 | 43. Заклучок за давање согласност на Статут на ООМУ „Боро Џони“ Струмица | 31 |
| 30. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2020 година | 25 | 44. Предлог – План за запишување на ученици во прва година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2020 / 2021 година | 32 |
| 31. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Паркиралишта- Струмица“ | 25 | 45. Методологија за утврдување на критериумите за распределба на финансиски средства до спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот од Општина Струмица како Дотација за плаќање на термини за спортски сали | 37 |

6.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за дел од Блок 15, за промена на граници помеѓу ГП 15.2, ГП 15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за дел од Блок 15, за промена на граници помеѓу ГП 15.2, ГП 15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина Струмица, со површина од 3611,62м² кој граничи:

- од северната страна со КП 2130/1, КО Струмица;
- од западната страна со ул. „Климент Охридски“;
- од источната страна со новопланирана ул. „2“;
- и од јужната страна со ул. „Крушевска Република“.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 04.02.2020 година до 10.02.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 05.02.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

Член 4

АУП за дел од Блок 15, за промена на граници помеѓу ГП 15.2, ГП 15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-539/2 Општина Струмица
28.01.2020 год Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

7.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за дел од Блок 15, за промена на граници помеѓу ГП 15.2, ГП 15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за дел од Блок 15, за промена на граници помеѓу ГП 15.2, ГП 15.3, ГП 15.4, ГП 15.5, во Општина Струмица, со површина од 3611,62м² во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 04.02.2020 година до 10.02.2020 година, а јавната презентација на ден 05.02.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-539/3 Општина Струмица
28.01.2020 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за измена на
Одлука за утврдување на вредноста на
бодот за платите на државните
службеници за 2020 година

Се објавува Одлуката за измена на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-612/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

8.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 142/16 и 11/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

Одлука
за измена на Одлука за утврдување на
вредноста на бодот за платите на
државните службеници за 2020 година

Член 1

Во Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година бр.08-10018/1 од 25.12.2019 година

(„Службен гласник на општина Струмица број 30/19), член 1 се менува и гласи:

„Вредноста на бодот за утврдување на платите на државните службеници за 2020 година, изнесува 81,6 денари“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 612/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение
за објавување на Одлуката за
доделување еднократна парична помош
за новороденче на подрачјето на
Општина Струмица во 2020 година

Се објавува Одлуката за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на Општина Струмица во 2020 година, донесена на седницата на Советот на Општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр. 09-613/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

9.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

О д л у к а**за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на Општина Струмица во 2020 година****Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува право на доделување на еднократна парична помош од Буџетот на општина Струмица, за 2020 година за новороденче со постојано живеалиште на родителот на подрачјето на Општина Струмица во нето износ од 3.000,00 денари

Член 2

Право на еднократна парична помош за новороденче има мајка родилка која родила едно или повеќе живородени деца (близнаци, тројка или повеќе) при раѓање.

По исклучок правото на еднократна парична помош може да ја оствари и таткото новороденчето.

Член 3

За остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче се поднесува барање до Градоначалникот на општина Струмица, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето.

Барањата кои се поднесени по третиот месец од раѓањето на детето нема да бидат предмет на разгледување.

Член 4

Со барањето за остварување на еднократна парична помош за новороденче се приложуваат следните документи:

- Лични карти од мајката и таткото на новороденчето (копија).
- Извод од матичната книга на родените за детето (копија)
- Трансакционна сметка.
- Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на Општина Струмица.

Член 5

Еднократната парична помош за новороденче, врз основа на приложената документација ја доделува Градоначалникот на општина Струмица со поединечно Решение.

Член 6

Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на општина Струмица за 2020 година, поточно од потпрограмите АО – Совет; ЕО – Општинска Администрација и ДО – Градоначалник.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-613/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Виктор Папучаров од Струмица

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Виктор Папучаров од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-614/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

10.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

**О д л у к а
за доделување парична помош на
Виктор Папучаров од Струмица**

Член 1

На Виктор Папучаров од Струмица му се доделува парична помош во вкупен нето износ 60.000,00 денари, како помош за настанат пожар.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2020 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-614/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување парична помош
на Живанка Тенкова од Костурино

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Живанка Тенкова од Костурино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-615/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

11.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

**О д л у к а
за доделување парична помош на
Живанка Тенкова од Костурино**

Член 1

На Живанка Тенкова од Костурино и се доделува парична помош во вкупен нето износ 60.000,00 денари, како помош за лекување.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2020 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-615/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Детска радост“ - Струмица за 2020 година

Се објавува Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Детска радост“ -

Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-616/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

12.

Врз основа на член 166 - з од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 30.01.2020 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Детска радост“ - Струмица за 2020 година

Член 1

Максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавните услуги и директорот на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година, изнесува 81,6 денари

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-616/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2020 година

Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2020 година, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-617/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

13.

Врз основа на член 88 став 3 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2020 година

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 н година изнесува 81,60 денари

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-617/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за ажурирање на Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности за 2020 година

Се објавува Одлуката за ажурирање на Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-618/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

14.

Врз основа на член 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), член 14 став 1 од Уредбата за Методологијата за изработка на процената на загроеност на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

Одлука

за ажурирање на „Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности“ за 2020 година

Член 1

Да се ажурира Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности.

Член 2

Регионалниот центар за управување со кризи Струмица да ги координира активностите за ажурирање на Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-618/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2125/3 и дел од КП 1016/1 КО Просениково

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.2125/3 и дел од КП 1016/1 КО Просениково, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр. 09-619/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

15.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр.2125/3 и дел од
КП 1016/1 КО Просениково

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, доградба на станбена куќа (зграда бр.1) и помошен објект (зграда бр.2), кои се наоѓаат на КП бр.2125/3 и дел од КП 1016/1 КО Просениково.

Објектот на на КП бр.2125/3 и дел од КП 1016/1 КО Просениково, според УПС за село Просениково се наоѓа вон градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-619/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.2573 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.2573 КО Банско, донесена на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр. 09-620/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

16.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр.2573 КО
Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, станбена куќа (зграда бр.1) и станбена куќа (зграда бр.2), кои се наоѓаат на КП бр. .2573 КО Банско.

Објектот на КП бр. .2573 КО Банско, според УПС за село Банско се наоѓа дел вон градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-620/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 501 КО Просениково

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.501 КО Просениково, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр. 09-621/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

17.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.501 КО Просениково

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр.501 КО Просениково, во сопственост на Томе Николов од с.Просениково бр.42.

Објектот на КП бр. 501 КО Просениково, според УПС за с.

Просениково. се наоѓа вон градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-621/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр. 09-622/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

18.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 7669/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7669/1 КО Струмица во сопственост на Благо Донеvски од Струмица.

Според ДУП за град Струмица, објектот на КО Струмица, се наоѓа во зона со бесправно изградени објекти и е до ободниот канал, а со дел навлегува и во заштитно зеленило.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-622/1 Совет на општина Струмица
 30.01.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за измена и дополнување на Решението за разрешување и именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

Се објавува Решението за измена и дополнување на Решението за разрешување и именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-623/2 Општина Струмица
 30.01.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

19.

Врз основа на член 372 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/2015, 55/16,11/18, 83/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Р е ш е н и е

за измена и дополнување на Решението за разрешување и именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

1. Од Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се разрешува членот: Оливер Ристов;

2. Во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за членови се именуваат: Марјан Димчев и Наце Лазаров; и

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-623/1 Совет на општина Струмица
 30.01.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за именување на претставник на Општина Струмица во управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ - Струмица

Се објавува Решението за именување на претставник на Општина Струмица во управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ - Струмица, донесено на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-624/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

20.

Врз основа на член 100 и член 101 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019, 101/2019, 153/2019, 180/2019 и 275/2019), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Решение

за именување на претставник на Општина Струмица во управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ - Струмица

1. За претставник на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ – Струмица се именува: Јане Араников- специјалист анестезиолог од Струмица.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“

Бр.08-624/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта“ – Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на членови во

Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта“ – Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-625/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

21.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Решение

за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта“ – Струмица

1. Од Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ поради истек на мандатот се разрешуваат: Костадин Сувариев, Славе Глигоров, Ѓорѓи Стојков, Никола Чачо и Гонце Китановска.

2. Во Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ се именуваат:

- Гонце Китановска,
- Никола Чачо,
- Ѓорѓи Стојков,
- Славе Глигоров, и
- Костадин Сувариев.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“

Бр.08-625/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Паркиралишта“ – Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Паркиралишта“ – Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-626/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

22.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Р е ш е н и е
за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица

1. Од Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица, поради истек на мандатот се разрешуваат: Павлина Волкановска, Васко Чамовски, Миле Милановиќ, Емилија Најданова и Александра Туфекчиева;

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица се именуваат:

- Александра Туфекчиева,
- Емилија Најданова,
- Миле Милановиќ,
- Васко Чамовски, и
- Павлина Волкановска.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“

Бр.08-626/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за разрешување и именување на член во Управен одбор на ЈПКД „Комуналец“ – Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на член во Управен одбор на ЈПКД „Комуналец“ – Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-627/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

23.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Решение
за разрешување и именување на член во
Управен одбор на ЈПКД „Комуналец“ –
Струмица

1. Од Управен одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се разрешува Стојан Иванов од Струмица;

2. За член во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ - Струмица, се именува: Михаил Тимов – дипломиран економист од Струмица;

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-627/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за работа на
Советот на општина Струмица за 2020
година

Се објавува Решението за измена и дополнување на Решението за разрешување и именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-628/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

24.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 став 1 точка 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Програма
за работа на Советот на општина
Струмица за 2020 година

Општ дел

Програмата за работа на Советот на општина Струмица во 2020 година, се базира на надлежностите на Советот пропишани со Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа и другите закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа како и Статутот на општина Струмица и Деловникот за работа на Советот на општина Струмица.

Програмата овозможува основни насоки по кои ќе се раководи Советот, обезбедува транспарентност, но и простор за нејзино проширување и дополнување од овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поединци.

Посебен дел

Јануари – јули 2020 год.

1. **Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на подрачјето на општина Струмица за втората половина од 2019 година**
Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Совет на општина Струмица
2. **Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2019 година;**
Изработува: Сектор за финансиски прашања
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
3. **Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 4. Извештај за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2019 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 5. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2019 година;**
Изработува: ЈП „Паркиралишта – Струмица“
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 6. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2019 година;**
Изработува: Одделение за урбанизам
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 7. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавното зеленило во 2019 година;**
Изработува: ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 8. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистоќа во 2019 година;**
Изработува: ЈПКД „Комуналец“ Струмица
- Разгледува:** Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 9. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 10. Извештај за реализација Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2019 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 11. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година**
Изработува: Сектор за локален економски развој и заштита на животната средина
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 12. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2019 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата.
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 13. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2019 година;**

Изработува: Сектор за локален економски развој

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

14. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2019 година;

Изработува: Одделение за општи и правни работи и ТППЕ – Струмица.

Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Усвојува: Совет на општина Струмица

15. Извештај за реализација на Програмата за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал во 2019 година;

Изработува: Организациониот одбор на Струмичкиот карневал;

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт; и

Комисија за општествени дејности;

Усвојува: Совет на општина Струмица

16. Извештај за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2019/2020 година во зимски услови;

Изработува: Одделение за комунални работи

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

17. Квартални извештаи за извршувањето на Буџетот на општина Струмица во 2020 година;

Изработува: Сектор за финансиски прашања

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

18. Извештај за работата на ЈПКД “Комуналец” за 2019 година;

Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

19. Финансов извештај за работата на ЈПКД “Комуналец” со Завршна сметка за 2019 година;

Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

20. Извештај за работата на ЈП “Паркиралишта-Струмица” за 2019 година;

Изработува: ЈП “Паркиралишта - Струмица” Струмица

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

21. Финансов извештај за работата на ЈП “Паркиралишта - Струмица ” со Завршна сметка за 2019 година;

Изработува: ЈП „Паркиралишта” Струмица

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

22. Извештај за работата на ЈП “Струмица-гас” за 2019 година;

Изработува: ЈП “Струмица гас” Струмица

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

23. Финансов извештај за работата на ЈП “Струмица-гас” со Завршна сметка за 2019 година;

Изработува: ЈП „Струмица - гас”
Струмица

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина
Струмица

24. Годишни завршни сметки на Средните општински училишта за 2019 година и тоа:

- Средно општинско училиште “Јане Сандански” Струмица;

- Средно општинско училиште “Димитар Влахов” Струмица,

- Средно општинско училиште “Никола Карев” Струмица

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина
Струмица

25. Годишни завршни сметки на Основните општински училишта и предучилишни установи за 2019 година и тоа:

- ООУ “Никола Вапцаров”
Струмица;

- ООУ “Сандо Масев”
Струмица;

- ООУ “Видое Подгорец”
Струмица;

- ООУ “Маршал Тито”
Струмица;

- ООУ “Даме Груев” Куклиш;

- ООУ “Маршал Тито”
Муртино;

- ООУ “Гоце Делчев” Вељуса;

- ООУ “Св. Кирил и Методиј”
Дабиле;

- ООУ “Герас Цунев”
Просениково;

- Основното музичко
училиште “Боро Џони”
Струмица;

- ЈОУДГ “Детска радост”
Струмица

Изработуваат: Училиштата и
ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина
Струмица

26. Извештај за работата со годишна завршна сметка на Дом за деца и млади “Благој Мучето” Струмица за 2019 година;

Изработува: Дом за деца и млади
“Благој Мучето”

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој и Комисија за култура, образование и спорт.

Усвојува: Совет на општина
Струмица

27. Извештај за работата со Годишна завршна сметка на ЛУБ “Благој Јанков - Мучето” Струмица, за 2019 година;

Изработува: ЛУБ “Благој Јанков
Мучето” Струмица

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој и Комисија за култура, образование и спорт.

Усвојува: Совет на општина
Струмица

28. Буџетски календар за подготовка на Буџетот на општина Струмица во 2021 година;

Изработува: Сектор за финансиски прашања

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина
Струмица

29. Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на подрачјето на општина Струмица за првите шест месеци од 2020 година

Изработува: СВР Струмица

Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Усвојува: Совет на општина
Струмица

Септември – декември 2020 г.

1.Квартални извештаи за извршувањето на Буџетот на општина Струмица во 2020 година;

Изработува: Сектор за финансиски прашања

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

2.Извештаи за работа на средните училишта во Општина Струмица во учебната 2019/2020 година и тоа:

- СОУ “Јане Сандански” Струмица
- СОУ “Димитар Влахов” Струмица,
- СОУ “Никола Карев” Струмица.

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

3.Извештаи за работа на основните училишта во Општина Струмица во учебната 2019/2020 година и тоа:

- ОУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ОУ “Сандо Масев” Струмица
- ОУ “Видое Подгорец” Струмица,
- ОУ “Маршал Тито” Струмица,
- ОУ “Даме Груев” Куклиш,
- ОУ “Маршал Тито” Муртино,
- ОУ “Гоце Делчев” Велјуса
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабила,
- ОУ “Герас Цунев” Просениково

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

- Извештај за работа на Основното музичко училиште “Боро Џони” Струмица во учебната 2019/2020 година;

Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

4. Извештај за работа на ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица во учебната 2019/2020 година;

Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

5.Предлог - Годишни програми за работа на општинските средни училишта во Општина Струмица во учебната 2020/2021 година и тоа:

- СОУ “Јане Сандански” Струмица;
- СОУ “Димитар Влахов” Струмица;
- СОУ “Никола Карев” Струмица;

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

6.Предлог-Годишни програми за работа на општинските основни училишта во Општина Струмица во учебната 2020/2021 година и тоа:

- ООУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ООУ “Сандо Масев” Струмица
- ООУ “Видое Подгорец” Струмица,
- ООУ “Маршал Тито” Струмица,
- ООУ “Даме Груев” Куклиш,
- ООУ “Маршал Тито” Муртино,
- ООУ “Гоце Делчев” Велјуса
- ООУ “Св. Кирил и Методиј” Дабила,
- ООУ “Герас Цунев” Просениково

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

7. Предлог-Годишна програма за работа на Основно музичко училиште “Боро Џони” Струмица за учебната 2020/2021 година;

Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

8. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ “Детска Радост” - Струмица за учебната 2020/2021 година;

Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица

Разгледува: Комисија за култура образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

9. Програма за одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2020/2021 година во зимски услови;

Изработува: Одделение за комунални работи

- Разгледува:** Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 10. Програма за работа на ЈПКД “Комуналец” за 2021 година;**
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 11. Програма за работата на ЈП “Паркиралишта-Струмица” за 2021 година;**
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 12. Програма за работата на ЈП “Струмица-гас” за 2021 година;**
Изработува: ЈПКД “Струмица-гас”
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 13. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2021 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 14. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2021 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности,
- заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 15. Програма за Јавното осветлување на општина Струмица за 2021 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 16. Програма за донесување на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица во 2021 година;**
Изработува: Одделение за урбанизам
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува : Совет на општина Струмица
- 17. Програма за одржување на јавната чистоќа во 2021 година;**
Изработува: ЈПКД „Комуналец“
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 18. Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 19. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица

20. Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2021 година

Изработува: Одделение за локален економски развој

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

21. Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2021 година;

Изработува: Одделение за јавни дејности

Разгледува: Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата.

Усвојува: Совет на општина Струмица

22. Програма за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2021 година;

Изработува: Одделение за локален економски развој

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

23. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2021 година;

Изработува: Одделение за општи и правни работи и ТППЕ Струмица

Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Усвојува: Совет на општина Струмица

24. Програма – календар за одбележување на празници и манифестации во 2021 година;

Изработува: Одделение за јавни дејности

Разгледува: Комисија за општествени дејности

Усвојува: Совет на општина Струмица

25. Програма за реализацијата на Струмички карневал – 2021 год.

Изработува: Организационен одбор на Струмичкиот карневал

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

26. Предлог-Буџет на општина Струмица за 2021 година;

Изработува: Сектор за финансиски прашања

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

27. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година;

Изработува: Сектор за финансиски прашања

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

28. Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2021 година.

Изработува: Комисија за изработка на Предлог-Програмата

Разгледува: Комисија за изработка на Предлог-Програмата

Усвојува: Совет на општина Струмица

III. Нормативен дел

Овој дел од Програмата за работа на Советот на општина Струмица во 2020 година ја регулира нормативната дејност на Советот односно донесување на програми, одлуки, решенија и заклучоци од надлежност на Советот, како и акти за усогласување со постојните прописи и прописите што ќе бидат донесени во текот на 2020 година од страна на државните органи.

Материјалите утврдени со Програмата и другите акти по кои Советот ќе се произнесува во текот на 2020 година претходно ќе ги разгледуваат комисиите при Советот на општина Струмица, согласно надлежностите утврдени со Статутот на општина Струмица.

IV. Завршен дел

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници, да се придржуваат на роковите утврдени со Програмата.

Во текот на 2020 година, Советот на општина Струмица ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат од тековното работење.

Програмата за работа на Советот на општина Струмица за 2020 година, влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-628/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-629/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

25.

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 275/19), “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” („Сл. весник на РМ“ бр. 193/16 и 72/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година

Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони:

Во точка:

Р. б.	6.4. Класа на намени Г- производство, дистрибуција и сервиси	коефициенти	
		Стои	Треба да стои
1.	Г1- тешка и загадувачка индустрија	0,05	0,05
2.	Г2- лесна и незагадувачка индустрија	0,05	0,01
3.	Г3- сервиси	0,05	0,01
4.	Г4- стоваришта	0,05	0,01

По точка 13 се додаваат:

„14. Во текот на 2020 година, делумно се ослободуваат од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште во износ од 8,5% од утврдениот комунален надоместок, инвеститорите кои ќе инвестираат во изградба и оджување на природни зелени кровови.

Природните зелени кровови преставуваат уредени катчиња на крововите од објектите, засадени со природни растенија со вегетација и со уредени системи за одржување.

Во колку природниот зелен кров престане да функционира и биде заменет со друг вид на кров сопственикот на објектот е должен да го надомести делот од средствата за кои е ослободен од плаќање.

За природните зелени кровови се води посебна евиденција, а надзор над нивното функционирање ќе врши Одделението за инспекциски работи од областа на урбанизмот, градежништвото и комуналните дејности при Општина Струмица.

15. Во текот на 2020 година, целосно се ослободуваат од плаќање на комунален надоместок за уредување на градежно земјиште, објектите за алтернативна енергија – фотоволтаици, кои инвеститорите ќе ги постават на крововите на постоечките или новоизградените објекти.“

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-629/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-630/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

26.

Врз основа на член 20-б став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Измена и
дополнување на Годишниот план за
вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица за 2020 година

1. Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2020 година бр. 01-779/1 од 24.12.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“. Бр.08-630/1 Совет на општина Струмица 30.01.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Струмица за периодот од 01.07.2019 до 31.12.2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Струмица за периодот од 01.07.2019 до 31.12.2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-631/2 Општина Струмица
 30.01.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

27.

Врз основа на член 25 ст.1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/20, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“

бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на Општина
Струмица за периодот од 01.01.2019 до
30.06.2019 година

1. Се усвојува Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Струмица за периодот од 01.07.2019 до 31.12.2019 година, бр. 22.26.5.1-7/250 од 16.01.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-631/1 Совет на општина Струмица
 30.01.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица - Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица - Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-632/2 Општина Струмица
 30.01.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

28.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица - Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-632/1 Совет на општина Струмица
 30.01.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-633/2 Општина Струмица
 30.01.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

29.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишниот извештај на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот извештај на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2019 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-633/1 Совет на општина Струмица
 30.01.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-634/2 Општина Струмица
 30.01.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

30.

Врз основа на член 374 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/2015, 55/16, 11/18, 83/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2020 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-634/1 Совет на општина Струмица
 30.01.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Паркиралишта - Струмица“

Струмица за 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-635/2 Општина Струмица
 30.01.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

31.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2020 година

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица за 2020 година, бр. 02-873/4 од 30.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-635/1 Совет на општина Струмица
 30.01.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица за 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-636/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

32.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за 2020 година

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица за 2020 година, бр. 02-58/6 од 21.01.2020 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-636/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. /03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Ценовникот за приклучување корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа за 2020 година на ЈПЕД „Струмица – гас“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Ценовникот за приклучување корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа за 2020 година на ЈПЕД „Струмица – гас“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-637/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

33.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Ценовникот за приклучување корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа за 2020 година на ЈПЕД „Струмица – гас“ Струмица

1. Се дава согласност на Ценовникот за приклучување корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа за 2020 година, бр. 01-60/1 од 21.01.2020 година, донесен од Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-637/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-638/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

34.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок
за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица со број 01-460/1 од 20.12.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-638/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-639/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

35.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок
за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица со број 01-801/1 од 20.12.2019 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-639/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Маршал Тито“ Струмица

1.Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Маршал Тито“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-640/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

36.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок
за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Маршал Тито“ Струмица

1.Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Маршал Тито“ Струмица со број 01-614/8 од 27.12.2019 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-640/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Сандо Масев“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-641/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

37.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок
за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Сандо Масев“ Струмица

1.Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Сандо Масев“ Струмица со број 01-871/1 од 30.12.2019 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-641/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Даме Груев“ Куклиш

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-642/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

38.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок

за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Даме Груев“ Куклиш

1.Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Даме Груев“ Куклиш со број 01-492/1 од 30.12.2019 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-642/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Маршал Тито“ Муртино

1.Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-643/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

39.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок

за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Маршал Тито“ Муртино

1.Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Маршал Тито“ Муртино со број 01-499/1 од 24.12.2019 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-643/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле

1. Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-644/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

40.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле

1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле со број 01-31/1 од 13.01.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-644/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Герас Цунев“ Просениково

1. Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Герас Цунев“ Просениково, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-645/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

41.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Герас Цунев“ Просениково

1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Герас Цунев“ Просениково со број 01-521/4 од 27.12.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-645/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса

1. Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-646/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

42.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса

1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса со број 01-328/1 од 23.12.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-646/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООМУ „Боро Џони“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООМУ „Боро Џони“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-647/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

43.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

Заклучок за давање позитивно мислење на Статутот на ООМУ „Боро Џони“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење на Статутот на ООМУ „Боро Џони“ Струмица со број 01-316/1 од 03.12.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-647/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Предлог-Планот за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица за учебната 2020/2021 година

Се објавува Предлог-Планот за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица за учебната 2020/2021 година донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-648/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

44.

Врз основа на член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе:

**Предлог- План
за запишување на ученици во прва година во општинските училишта во
општина Струмица во учебната 2020/21 година**

Училишта:

Средно општинско училиште „ Јане Сандански “ Струмица

Во прва година имаат можност да се запишат вкупно 374 ученици распоредени во 11 паралелки на македонски наставен јазик, од кои во:

Гимназиско образование

-238 ученици распоредени во 7 паралелки, на македонски наставен јазик

Стручно образование

-136 ученици распоредени во 4 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на економско - правна и трговска струка, за профилот економски техничар.

Општина/Град	Струмица
Средно општинско училиште	СОУ „Јане Сандански“ Струмица

Вид на образование		Предлог за учебната 2020/21 година			
		Вкупно паралелки	Вкупно ученици	Паралелки на македонски јазик	Ученици на македонски јазик
1	2	3	4	5	6
а) Гимназиско образование - вкупно		7	238	7	238
б) Стручно образование (во четиригодишно траење) вкупно		4	136	4	136
струка/сектор	образовен профил/ квалификација				
Економска правна и трговска	Економски техничар	4	136	4	136
в) Стручно образование (во тригодишно образование) вкупно:					
струка/сектор	образовен профил/ квалификација				
г) Стручно образование(во реформирано тригодишно траење) вкупно:					
струка/сектор	образовен профил/ квалификација				

3. Средно општинско училиште „Никола Карев“ Струмица

Во прва година ќе можат да се запишат вкупно 578 ученици распоредени во 17 паралелки на македонски наставен јазик и тоа во следните струки и профили на стручно образование:

Општина/Град		Струмица			
Средно општинско училиште		СОУ „Никола Карев“ Струмица			
Вид на образование		Предлог за учебната 2020/21 година			
		Вкупно паралелки	Вкупно ученици	Паралелки на мак.наст. јазик	Ученици на мак. наст. јазик
1	2	3	4	5	6
а) Гимназија					
б) Стручно образование (во четиригодишно траење) вкупно :		11	374	11	374
струка/сектор	образовен профил/квалификација				
Машинска	Техничар за компјутерско управување	1	34	1	34
	Машински техничар за моторни возила	1	34	1	34
Текстилна-кожарска	Техничар за моделирање на облека	1	34	1	34
Текстилна-кожарска	Техничар за дизајн на облека	1	34	1	34
Електротехничка	Електротехничар-енергетичар	1	34	1	34
	Електротехничар за компјутерска техника и автоматика	1	34	1	34
Сообраќајна	Техничар за патен сообраќај	1	34	1	34
	Техничар за транспорт и шпедиција	1	34	1	34
Шумарско-дрвопреработувачка	Техничар за мебел и ентериер	1	34	1	34
Градежно геодетска	Градежен техничар	1	34	1	34
Угостителско туристичка/ Угостителство и туризам	Угостителски техничар	1	34	1	34
в) Стручно образование (во тригодишно образование) вкупно:		6	204	6	204
струка/сектор	образовен профил/квалификација				

Машинска	Автомеханичар / Каросериски механичар (комбинирана)	1	34	1	34
Машинска	Инсталатер за греење и климатизација	1	34	1	34
Електротехничка	Електромеханичар за компјутерска техника и технологија	1	34	1	34
Електротехничка	Електромеханичар	1	34	1	34
Електротехничка	Електричар- електромонтер на електроенергетски мрежи	1	34	1	34
Градежно -геодетска	Монтер за сува градба	1	34	1	34
г) Стручно образование (во реформирано тригодишно траење) вкупно :					
струка/сектор	образовен профил/квалификација				
Вкупно: а) +б) + в)+ г)		17	578	17	578

3. Средно општинско училиште „ Димитар Влахов “ Струмица

Во прва година ќе можат да се запишат 374 ученици распоредени во 11 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на следните струки и профили :

Општина/Град		Струмица			
Средно општинско училиште со ученички дом		СОУУД „ Димитар Влахов “Струмица			
Вид на образование		Предлог за учебната 2020/21 година			
		Вкупно паралелки	Вкупно ученици	Паралелки на макс. наст. јазик	Ученици на макс. наст. јазик
1	2	3	4	5	6
а) Гимназиско образование - вкупно					
б) Стручно образование (во четиригодишно траење) вкупно :		9	306	9	306
струка/сектор	образовен профил/квалификација				
Земјоделско ветеринарна	Агротехничар	1	34	1	34
	Техничар за фитомедицина	2	68	2	68
	Техничар за агроменаџмент	1	34	1	34
Хемиско-технолошка	Прехранбен техничар	2	68	2	68
Здравствена струка	Фармацевтски техничар	1	34	1	34
	Медицинска сестра	1	34	1	34
	Физиотерапевтски техничар	1	34	1	34
в) Стручно образование (во тригодишно образование) вкупно :		2	68	2	68
струка/сектор	образовен профил/квалификација				
Земјоделско-ветеринарна	Полјоделец	1	34	1	34
Хемиско-технолошка	Пекар	1	34	1	34
г) Стручно образование(во реформирано тригодишно траење) вкупно :					
струка/сектор	образовен профил/квалификација				
ВКУПНО а) +б) + в)+ г)		11	374	11	374

4. Овој Предлог - План се доставува до Министерството за образование и наука, а се објавува во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-648/1 Совет на Општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на финансиски средства до спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот од Општина Струмица како дотација за плаќање на термини за спортски сали

Се објавува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на финансиски средства до спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот од Општина Струмица како дотација за плаќање на термини за спортски сали, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.01.2020 година.

Бр.09-649/2 Општина Струмица
30.01.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

45.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.01.2020 година, донесе

М е т о д о л о г и ј а **за утврдување на критериумите за распределба на финансиски средства до спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот од Општина Струмица како дотација за плаќање на термини за спортски сали**

Со оваа Методологија се утврдуваат критериумите, начинот и постапката за распределба на средствата од Буџетот на Општина Струмица до спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот од Општина Струмица.

Приматели на средствата

Буџетските средства се распределуваат на спортските клубови кои се делат на 3 (три) групи и тоа:

- Кошарка, одбојка и ракомет
90% од средствата
- Останати спортови * (боречки спортови, пинг – понг, тенис и др.)
10% од средствата

* Клубовите треба да настапуваат во организиран систем на натпреварување (првенство)

Средствата планирани од Буџетот на општината од ставката L0 – Спорт се наменети за поддршка на спортот во Општина Струмица.

Јавен повик

Распределба на средства до спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот од Општина Струмица како **Дотација за плаќање на термини за спортски сали** се врши врз основа на јавен повик (во натамошниот текст: повик), објавен од страна на Градоначалникот преку Одделението за

јавни дејности за доделување на средства до спортските клубови/здруженија и други правни лица во областа на спортот од Општина Струмица како **Дотација за плаќање на термини за спортски сали**, на веб страницата на општината и во средствата за јавно информирање. Јавниот повик се објавува на почетокот на календарската година (јануари до март).

Јавниот повикот содржи:

- Комплетна документација од извршена регистрација на клубот/здружението;
- Формулар за аплицирање (кој може да се подигне од Општина Струмица или од ВЕБ страната на општината)
- Рок за поднесување на пријавите кој не може да биде помал од 8 дена од денот на објавување на огласот

Пријавите со непотполна документација или по истекот на определениот рок нема да се разгледуваат.

Постапка при одлучување за распределба на средства од Буџетот на општина Струмица до спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот од Општина Струмица, како дотација за плаќање на термини за спортски сали

Комисија за распределба на средства

Стручна оценка и избор на клубови/здруженија на кои се доделуваат буџетски средства се врши од страна на Комисија за јавни повици (во понатамошниот текст Комисија) формирана од страна на Градоначалникот на општината. Комисијата ја сочинуваат три члена и нивни заменици. Во комисијата учествуваат претставници од општинската администрација. Комисијата ја именува градоначалникот на општина Струмица.

Мандатот на комисијата е 1 година, со право на реизбор.

Комисијата ги има следниве надлежности:

1. Ги разгледува годишните програми на клубовите/здруженијата;
2. Избира годишни програми кои се предложени за финансирање или кофинансирање;
3. Изготвува записник и доставува до градоначалникот предлог бодовна листа со предлог финансиска поддршка согласно усвоените бодови, за донесување на одлука и
4. Го задржува правото да отфрли некоја екипа и да не ја вметне во распределбата доколку се појават некакви нелогичности.

Општината ги објавува резултатите од огласот, како и целосниот извештај за распределените средства за календарската година на својата веб страна.

Одлука за распределба на средства

Одлуката за распределба на средствата ја донесува Градоначалникот на општина Струмица врз основа на предлог од Комисијата за распределба на средства, по спроведена евалуацијата на годишните програми врз основа на утврдени критериуми.

Во рок од најмногу 8 (осум), дена по истекот на предвидениот рок за доставување на пријавите, Комисијата врши проценка и оценување на пристигнатите пријави по утврдените критериуми. Комисијата го задржува правото да не ги додели сите предвидени средства, доколку врз основа на доставените апликации, увиди дека е помал бројот на пријавените спортски клубови/здруженија од предвиденото.

Систем на бодување

Комисијата за одлучување, на состанок заеднички доделува бодови за секој од критериумите одделно. Конечниот резултат претставува вкупниот број на поени од сите критериуми.

Критериумите за оценување се дадени во табелите:

Оценување Група 1 - кошарка, одбојка и ракомет 90% од предвидената сума 4 критериуми

I - Јачина на првенство	поени
- Прва лига	20
- Втора лига	10
- Младинска лига	5

II - Младинска школа *	поени
- Комплетна школа во сите категории	30
- Школа со 2 категории	15
- Школа со само 1 категорија	10

III – Платени термини за сали во 2019 година (Поткрепено со доказ за платени фактури)	поени
- Над 100 000 денари	35
- од 50 000 до 100 000 денари	20
- од 25 000 до 50 000 денари	10
- до 25 000 денари	5

IV- Чланарина	поени
- Клубот не наплаќа чланарина	15
- Клубот наплаќа чланарина	0

* Клубови кои настапуваат во организирана форма на натпреварување (првенство)

Оценување Група 2 - Останати спортови 10% од предвидената сума 4 критериуми

I - Јачина на првенство	поени
- Прва лига	25
- Втора лига	20
- Трета лига	15
- Само младинска лига	5

II - Младинска школа	поени
- Комплетна школа во сите категории	25
- Школа со неколку категории (некомплетна)	10
- Школа со само 1 категорија	5

III – Платени термини за сали во 2019 година (Поткрепено со платени фактури)	поени
- Над 50 000 денари	35
- од 25 000 до 50 000 денари	20
- до 25 000 денари	10

IV- Чланарина	поени
- Клубот не наплаќа чланарина	15
- Клубот наплаќа чланарина	0

Врз основа на освоените бодови, клубот/здружението добива соодветен процент од предвидените средства во секоја група одделно.

Склучување на договор

По донесување на одлуката за доделување на средствата и после јавното објавување, Општина Струмица и клубот/здружението кое има добиено финансиски средства, во рок од 15 дена од денот на одлуката, склучуваат договор со кој се регулираат меѓусебните права и обврски.

Извештај за реализација

Добиените средства во рамките на севкупниот планиран буџет ќе бидат префрлени на сметка на клубот/здружението и тоа на 3 (три) еднакви рати во текот на годината.

Клубовите/здруженијата кои имаат добиено финансиски средства поднесуваат годишен извештај за потрошените средства, најдоцна со поднесувањето на програмата за наредната година.

Контрола на потрошените финансиски средства врши овластениот инспектор за спорт при Општина Струмица.

Завршни одредби

Оваа Методологија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-649/1 Совет на општина Струмица
30.01.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.